

Годишен извештај за работењето на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП

I. Податоци за Групацијата:

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 52.11. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности. Единствениот даночен број на друштвото е 4029973111259.

Друштвото во 2020 год. е 100% сопственик на две друштва формирани од него и тоа:

1. ЕВРОПА ДООЕЛ за производство и продажба на кондиторски производи.
2. ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ заштитно друштво.

Акционерскиот капитал на друштвото е во вредност од 3.067.442,09 евра со 59.993 акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 евра.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30 Штип и со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магацин со седиште на адреса Железничка бр.38 Штип и со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Органи на управување и раководење со друштвото се: Собрание и Одборот на директори.

Друштвото има едностепен систем на управување.

Бројот на вработените во Групацијата во 2021 година изнесува 163. Во матичното друштво бројот на вработени е 47. Во ДООЕЛ Европа бројот на вработени изнесува 81 Во ДООЕЛ Илинден 2002 вработени се 35.

II. Фактори кои влијаат врз работењето на Групацијата

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектираа и на работењето на Групацијата Макпромет АД Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот во дејностите кои ги остварува Макпромет АД преку своите друштва;
- долгогодишно градење на коректни односи со коминтентите;

- интересот за продолжување на соработката со голема доверба;
- економската криза поради ковид пандемијата.

III . Основни финансиски извештаи

Во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година Групацијата Макпромет АД Штип управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата. Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите на опремата која беше набавена во претходните години како и зголемување на обемот на производство, проширување на производствениот асортиман преку воведување на нови производи, како и освојување на нови пазари за пласман на производството иако со пандемијата на вирусот кој оваа година беше втора по ред и малку со послаб интензитет, тоа одеше тешко.

Состојбата на Групацијата поврзана со остварените финансиски резултати е претставена во скратената форма на:

Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка

	31 декември 2021	31 декември 2020
	000 МКД	000 МКД
Приходи од продажба (вкупни)	388,920	270,338
Приходи од продажба	280,323	261,087
Останати приходи	108,597	9,251
Промена на залихата	-326	7,526
Вкупни расходи од работењето	301,397	267,345
Финансиски приходи	464	456
Финансиски расходи	3,966	4,667
Добивка/загуба пред оданочување	84,623	6,308
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	6,987	623
Нето добивка за деловната година	77,637	5,685

Состојбата на Групацијата поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

Извештај за финансиската состојба

	31 декември 2021	31 декември 2020
	000 МКД	000 МКД
Нематеријални средства	1,204	1,542
Материјални средства	188,610	213,356
Долгорочни финансиски средства	53,064	53,064
Вкупно нетековни средства	242,878	267,962
Залихи	74,717	67,876
Побарувања од купувачите	61,972	103,284

Краткорочни финансиски средства	149,511	58,157
Останати побарувања и АВР	10,863	8,995
Парични средства	458	1,345
Вкупно тековни средства	297,521	239,657
ВКУПНО СРЕДСТВА	540,399	507,619
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	540,399	507,619
Главнина	186,987	186,987
Резерви	1,169	416
Акумулирана добивка/загуба	98,868	93,616
Добивка за деловната година	77,637	5,685
Нетековни обврски	96,310	108,694
Тековни обврски	78,908	107,828
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	540,399	507,619

IV.Анализа на основните финансиски показатели

Во 2021 год. Групацјата оствари позитивен финансиски резултат пред оданочување во износ од 84.623 илјади ден. односно 77.637 илјади ден. по оданочувањето покрај отежнатите услови на работа остварен е позитивен финансиски резултат пред сè како резултат на приход од капитална продажба, но и со максимално залагање на вработените и менаџерскиот тим.

Остварените оперативни приходи во 2021 година во износ од 388,920 илјади ден. се состојат од:

- приход од продажба на производи и услуги на домашен пазар износ од 94,494 илјади ден.
- Приход од продажба на производа на странскиот пазар во износ од 173,854 илјади ден.
- приход од наемнини во износ од 12,262 илјади ден.
- приходи од продажба на суровини во износ од -- илјади ден.
- приходи од наплата на штета во износ од 1.128 илјади ден.
- приходи од продажба на постојан имот во износ од 98,880 илјади ден.
- приходи од отпис на обврски во износ од 5,088 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 3,214 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 301,397 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за суровини, материјали и електрична енергија во износ од 131,001 илјади ден.
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 18,200 илјади ден.
- набавна вредност на продадени материјали во износ од 1,410 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 28,446 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 17,794 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 67,928 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 11,744 илјади ден. и

- трошоци за вредносно усогласување на тековните средства во износ од 2,657 илјади ден.
- останати оперативни трошоци во износ од 22,217 илјади ден.

Финансиските приходи се во износ од 464 илјади ден. а финансиските расходи се во износ од 3,966 илјади ден. и од нив на камати отпаѓаат 3.363 илјади ден. и 603 илјади ден. се по основ на негативни курсни разлики.

Групацијата во 2021 год. има намалени нетековни средства, дел е резултат на продажбата на гредежен објект и намалените вложувања во опрема, транспортни средства и градежни објекти. Тековните средства изнесуваат 297,521 илјади ден. и бележат зголемување во однос на претходната година пред сè како резултат на зголемените побарувања од купувачите.

Друштвото во 2021 год. има намалени тековни и нетековни обврски. Имено, вкупните обврски на Групацијата изнесуваат 175,218 илјади ден. и се помали за 19% во однос на претходната година.

Долгорочните обврски се во износ од 96,310 илјади денари и се на ниво на претходната година.

Тековните обврски на Групацијата се во износ од 78,908 илјади денари и де помали за 27%, кое намалување е резултат пред сè како резултат на намалувањата на обврските по краткорочните кредити.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотиите со кои се соочува друштвото во работењето, а со тоа и зголемувањето на позитивниот резултат.

V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење друштвата на Групацијата Макпромет АД Штип се изложени на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидноста.

Кај ризикот од промена на пазарните цени, Групацијата е изложена на ризици поврзан со цените на основните сировини кои ги користи во процесот на производство и врз кои не може да влијае.

Групацијата Макпромет АД Штип е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број друштва во земјата и странство.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвата нема да бидат во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

VI. Развој на Групацијата во 2022 година

Во 2022 год. Групацијата АД Макпромет Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на

неговите производи со ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот, а и со очекување на престанок на ковид пандемијата, ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Виолета Николова

Пиха Стерјова

Миле Атанасов